

нот на уплатата на месечниот бруто-приход од Фондот за здравственото осигурување за месецот за кој му е уплатен приходот, во денари, на соодветна уплатна сметка на Министерството за здравство, во рамки на трезорската сметка.

9. Најповолните понудувачи на кој ќе им се доделат лиценци ќе склучат Договор за лиценца со Министерството за здравство, врз основа на кој по завршувањето на постапката ќе склучат и Договор со Фондот за здравственото осигурување.

10. Лиценците за вршење на здравствената дејност согласно оваа одлука ќе се доделат за период од триесет и пет години, при што рокот отпочнува да тече од датумот наведен во Договорот за лиценца.

11. Постапката за доделување на лиценца ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца, формирана од страна на министерот за здравство.

12. Постапката за доделување на лиценца ќе се спроведе во рок од 240 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

13. Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.500,00 денари.

14. Тендерската документација со уплатен надомест за издавање на тендерска документација сите заинтересирани правни и физички лица ќе можат да ја подигнат од Министерството за здравство, ул. „50-та Дивизија“ бр. 14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, најдоцна до 26 дена по објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца

КОНКУРСИ

КОНКУРС

за именување на извршители

Врз основа на членовите 34 и 74 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Министерството за правда распишува Конкурс за именување на тројца извршители на местото на извршителите на кои им престана должноста извршител, за:

- подрачјето на Основниот суд Тетово – еден извршител на местото на извршителот Санида Јашар;

- подрачјето на Основниот суд Куманово, Основниот суд Кратово и Основниот суд Крива Паланка – еден извршител на местото на извршителот Драган Алексиќ;

- подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Основниот суд во Крушево – еден извршител на местото на извршителот Менка Мицеска.

1. Кандидатот за извршител треба да ги исполнува условите предвидени во членот 33 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), и тоа:

1. да е државјанин на Република Северна Македонија

2. да е деловно способно и да има општа здравствена способност, што се докажува со уверение издадено од надлежна здравствена установа од областа на медицина на трудот;

3. да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити на правни студии според Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС);

4. да има положено правосуден испит;

5. да има положен испит за извршител;

6. да има работно искуство на правни работи најмалку пет години по завршувањето на правни студии VII/I степен или 300 кредити на правни студии според Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС);

7. активно да го владее македонскиот јазик;

8. да не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест месеци, или да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;

9. да даде изјава пред нотар дека ќе обезбеди опрема и простор кои се потребни и соодветни за вршење на извршни работи и

10. да даде изјава пред нотар за својата имотна состојба, со сите последици од давање на лажен исказ.

2. Заинтересираните кандидати кон пријавата треба да приложат: кратка биографија, уверение за државјанство, уверение за деловна способност, лекарско уверение за општата здравствена состојба издадено од надлежна здравствена установа од областа на медицина на трудот кое не е со изминат рок од 12 месеци, диплома за завршен правен факултет, уверение за завршен правен факултет, доказ за работно искуство односно потврда за работно искуство на правни работи по завршување на правни студии, уверение за положен испит за извршител, уверение за положен правосуден испит, уверение за неосудуваност, уверение дека не му е изречена казна забрана за вршење на професијата извршител, изјава заверена кај нотар дека ќе обезбеди опрема и простор кои се потребни и соодветни за вршење на извршните работи и изјава заверена кај нотар за својата имотна состојба.

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 15 дена, сметано од денот на објавување на Конкурсот во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

4. Пријавите со прилози (во оригинал или фотокопии заверени кај нотар) со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на извршител, предвидени во членот 33 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), се поднесуваат писмено до Комората на извршители на Република Северна Македонија.

5. Извршителот кој ќе биде именуван на местото на извршителот чија должност престанала ќе ги преземе предметите и ќе продолжи со работа во канцеларијата на извршителот чија должност престанала.

Министер за правда,
м-р Бојан Маричиќ, с.р.

КОНКУРС за именување нотари

Врз основа на член 11 од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18) и член 2 од Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта и службените подрачја за кои се именуваат нотарите („Службен весник на РМ“ бр. 226/16), Министерството за правда го распишува четириесет и третиот Конкурс за именување на нотари за следните нотарски седишта:

- едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Охрид

- едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Струга

- едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Тетово